



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 16

Скопје, сабота 6 август 1949 година

Год. V

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НР Македонија“ Пошт. фах 51. Скопје. Ракописите не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрација 696.

Овој број чини 4 динари. Претплата за една година износи 250 дин., за едно полугодие 125 дин. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ. Централна за НРМ — Скопје 8.901,812

157

За да се овозможи на лицата што немаат гимназијално образование да го добијат истото преку приватни испити, а во рамките на Оквирните напатствија за составување правилник за полагање приватни, класни, поправни и дополнителни испити во гимназиите и во седмолетките на Министерството за наука и култура на Владата на ФНРЈ, пропишувам

Правилник

ЗА ПРИВАТНИТЕ, КЛАСНИТЕ, ПОПРАВИТЕЛНИТЕ И ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИСПИТИ ВО ГИМНАЗИИТЕ И ВО ВИШИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА НА СЕДМОЛЕТКИТЕ

Член 1

Приватните, класните, поправителните и дополнителните испити во гимназиите и вишите одделенија на седмолетките се полагаат по прописите на овој Правилник.

Приватни испити

Член 2

Приватен испит може да полага секое лице кое што како редовен или приватен ученик го свршил претходниот клас и има добро поведение, а не е редовен ученик в гимназија односно седмолетка и престарел за тој клас спрема Уредбата за гимназиите.

Член 3

Приватен испит се полага во месец јуни во гимназиите односно во седмолетките во кои што има клас односно одделение кое што сака да го полага ученикот. Министерството за просвета може да определи к доуги соокови за полагање приватни испити од учениците кои што се на гимназиските курсеви за офицеите од Ј. А. и сл. Полагањето на поиватниот испит го одобрува и распоредот го составува директорот на училиштето.

Приватните ученици полагаат испит во гимназијата или во седмолетката на чија што теонтооииа постојано живеат. Само во оправдани случаи поверенството за просвета и култура на околискиот односно градскиот народен одбоо може да му одобри на ученикот полагање приватен испит во некое друго училиште во истата околина односно град; поверенството за просвета и култура на областен народен одбоо може да одобри полагање во некое доуго училиште на територијата на областа, а Министерството за просвета во училишта надвор од територијата на таа област.

Член 4

Лицето што сака да полага приватен испит треба да поднесе:

- а) молба таксирана спрема законот за таксите;
- б) оригинално свидетелство односно уверение дека го свршило претходниот клас;
- в) уверение од надлежните државни оогани дека не е под казна (уверението не смее да биде постаро од три месеци) и
- г) извод од матичната книга на родените.

Молбите се поднесуваат најдоцна до 15 мај до директорите на гимназиите односно раководителите на седмолетките или до поверенствата за просвета и култура на околиските односно градските народни одбои. Поверенствата во споразум со раководителите на седмолетките ги распределуваат приватните ученици.

Приватниот ученик ако не му е лично познат на раководителот на училиштето, веродостојноста на личната карта ќе се утврди со лична гаранција на двајца граѓани. На свидетелството за положениот испит во рубриката „За-

белешка“, во уписницата за приватните ученици во истата рубрика, како и во записникот од испитот, треба да се назначи врз основа на што е утврден идентитетот. Додека не се утврди идентитетот ученикот не смее да се пушти на испит.

Член 5

Во една учебна година можат да се полагаат приватни испити најмногу за два класа (две одделенија) и полематурски или матурски испит. На полагање приватен испит за повисок клас ученикот се пушта по успешно свршениот претходен клас.

Член 6

Приватниот испит се полага по сите предмети кои што се учат во соодветниот клас (више одделение) а по пропишаната програма. Само во оправдани случаи директорот на гимназијата односно поверенството за просвета и култура на градскиот односно околискиот народен одбор може да го ослободи приватниот ученик од полагањето на предметот фискултура, цртање или пеење, по негова молба и лекарско уверение.

Член 7

Испитот се полага пред испитна комисија од три члена. Директорот односно раководителот на седмолетката, определува комисија во која што влегуваат: претседател (класниот раководител на тој клас односно одделение) постојан член и испитувач по соодветниот предмет.

За сето време дури трае испитот во работата на комисијата задолжително присуствуваат сите нејзини членови. Во случај ако некој од членовите на комисијата се оддалечи, испитот ќе се прекрати до неговото враќање.

Во една училишница може да работи само една комисија.

Член 8

Приватниот испит има два дела: писмен и устен.

Писмен испит се полага од сите предмети од кои што се работеле писмени задачи во текот на учебната година и траат за секој предмет: а) во нижите класи на гимназиите односно во вишите одделенија на седмолетките најмногу еден саат и б) во вишите класи на гимназиите најмногу два саата.

Предметниот преподавател предлага три или повеќе задачи (по математика три или повеќе групи задачи со по три прашања меѓу кои што најмалку едно од геометрија), а испитната комисија одбира задачи за испитот. Ако приватен испит од ист клас односно више одделение полагаат едновременно повеќе ученици за писмениот испит може да се даде иста задача.

Пред давањето на писмената задача претседателот на испитната комисија ги предупредува кандидатите, дека е секој должен својата задача да ја работи самостојно и да не се служи со непозволени средства. Кандидатот што ќе го прекрши овој пропис ќе биде опоменат. Ако се огреша повторно ќе биде отстранет од испитот до идниот срок. Исто така губи право на понатамошно плаѓање испит и кандидатт за кого што ќе се утврди дека се служел со непозволени средства, дека задачата ја препишал или дека својата задача ја дал на друг.

Дури трае испитот кандидатите не можат да излегуваат од просторијата во која што се полага испитот без позволение на присутниот преподавател.

Истовремено не смеат да излезат двајца кандидати. Кандидатот што ќе го прекрши овој пропис губи право на понатамошно полагање на испитот.

Член 9

Изработените писмени задачи ги прегледуваат и ги оценуваат предметниот преподавател и еден член од комисијата. Оценката треба да биде образложена накусо во самата задача. Определениот прегледувач ако не се слага со оценката на предметниот преподавател, за оценката решава

испитната комисија. Секој член од комисијата има право во записникот за испитот да внесе свое одделено мислење.

Член 10

Ако ученикот покажал слаб успех на писмените задачи по три предмета не се пушта на усниот дел од испитот, туку се упатува, воколку има услови споема чл. 14 од овој Правилник, испитот да го полага повторно во идната јунска сесија.

Член 11

Усниот испит од поодделни предмети трае 10—15 минути а со припаѓањата треба да се опфатат најважните делови од програмата.

Ако канлилатот се откаже од почнатиот испит поради оправдани причини, се смета дека не полагал испит. Ако причините се неоправдани се смета дека испитот не го положил. За тоа дали се причините основателни или не решава испитната комисија.

Член 12

По завршениот усен испит од секој предмет одделно, испитната комисија на предлог на предметниот преподавател, ја утврдува оценката на секој ученик за секој предмет одделно. Ако ученикот по некој предмет добил слаба оценка на писмената задача, неговите одговори на усниот испит треба да бидат многу добри за да би можела да се изваде општа позитивна оценка.

Оценките од писмениот или усниот испит не се свелуваат аритметички, туку по навоѓањето на испитната комисија.

Член 13

Ако ученикот на испитот ја проектира дисциплината испитната комисија може да му го проектира полагањето. Обврзувањето напиење на испитната комисија се запишува во записникот за испитот, а неговата крса формулација на работ на свидетелството воз основа на кое што му е одобрено на ученикот полагањето на приватниот испит.

Член 14

Постојаниот член на испитната комисија води записник за приватниот испит, и тоа за секој ученик на одделен лист а спрема обврзувањето поставен кон Правилникот.

Овој записник го потпишуваат: претседателот на комисијата, постојаниот член и сите членови испитувачи.

Ако некој член од комисијата има одделно мислење може да го внесе во записникот.

Директорот на гимназијата односно раководителот на семолетката им го соопштува на учениците резултатот после свршувањето на приватните испити во тоа училиште.

Оценките од записникот се пополнуваат во вписницата на приватните ученици откако ќе свршат испитите. Во вписницата за приватните ученици се вписуваат учениците по ред по класови а на крајот на вписницата се впишваат по ред по класови ученици. Претседателот на испитната комисија ги пополнува свидетелствата и вписницата на приватните ученици. Свидетелствата ги потпишува директорот односно раководителот и претседателот на испитната комисија.

Сите записници и писмени работи се поелуваат на директорот односно раководителот. Писмените работи и записниците можат да се поништат по две години.

Во свидетелството, после успешен завршен испит треба да се изјави дека ученикот полагал приватен испит. Во случај ако ученикот не го положил приватниот испит, тоа се изјавува во работ на свидетелството од претходниот клас односно одделение.

Приватните ученици се оценуваат по поведение.

Член 15

Ученикот кој што на приватниот испит добие две непременни оценки се упатува на поправен испит, ученикот кој што на приватниот испит добие повеќе од две непременни оценки се упатува на повторување на испитот во идниот срок. Приватниот испит од истиот клас (више одделение) може да се полага најмногу три пати. За полагање на испитот по трет пат треба да се бава одобрение од Министерството за просвета. Ако кандидатот се пријави за полагање приватен испит од клас (више одделение) што го учел порано еднаш или два пати, се смета дека испитот го полага втор односно трет пат.

КЛАСНИ ИСПИТИ

Член 16

Класен испит полагаат оние ученици кои што поради болест или други оправдани причини останале на крајот на учебната година неоценети од три или повеќе предмети. Во случај кога ученикот останал неоценет од еден или два предмета, полага испит од тие предмети во долу определе-

ниот срок. Класен испит се полага од сите предмети што се учат во тој клас.

Ученикот што сака да полага класен испит поднесува молба до директорот односно раководителот на училиштето. Класниот испит се полага во истото училиште во кое што ученикот учел редовно. Во други училишта ученикот може да полага класен испит само во особени случаи, а по одобрение на поверениството за просвета и култура на областиот напорен облог. Класниот (одделенскиот) испит се полага през месец јуни или на крајот на месец август.

ПОПРАВИТЕЛНИ ИСПИТИ

Член 17

Поправителен испит полагаат редовните односно приватните ученици кои што во свидетелството изјавеле на крајот на учебната година односно после приватниот испит добиле една или две непременни оценки. Ученикот кој што сака да полага поправителен испит поднесува во одделенскиот срок молба до директорот односно раководителот на училиштето кон која што го прилага последното свидетелство.

Поправителниот испит се полага писмено и усмено или само усмено, спрема тоа од кој предмет е упатен на поправителен испит. Испитот се полага на крајот на месец август во училиштето во кое што ученикот учел редовно. Односно во клас што полагал поправителен испит. Само во особени случаи, а по одобрение на поверениството за просвета и култура на областиот напорен облог, ученикот може поправителен испит да полага во некое друго училиште.

Поправителниот испит по класниот испит што се полага во месец август се полага на крајот на месец септември.

Претседателот на комисијата за поправителен испит е класниот раководител, а испитувач поправителот кој што го преземав редовно соопштуваат предмет на тој ученик, односно го испитуваат ученикот на приватниот или класниот испит — а во неговото отсуство — поправителот што ќе го опсудели директорот односно раководителот на училиштето.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИСПИТИ

Член 18

Дополнителен испит од еден или повеќе предмети полагаат учениците кои преминувањето од еден во други вид училиште, а спрема постоечките прописи или учениците кои што по завршање од основно образование сакаат да го продолжат школувањето во нашата земја.

Ученикот кој што сака да полага дополнителен испит поднесува молба до Министерството за просвета, кое што опсудува од кои предмети во кој обем тој ученик ќе го полага дополнителниот испит.

Кога ученикот полага дополнителен испит од предмет што се учат во повеќе класови односно одделение, ги полагаат пред испитната комисија за највисокиот клас односно одделение во кое што се учат предметите, а во обем на програмата за сите поменети класи односно одделение.

Дополнителниот испит се полага во месец јуни или на крајот на месец август а во особени случаи Министерството за просвета може да одобри полагање на дополнителен испит во една учебна година.

По дополнителниот испит нема поправен испит, но истиот може да се повтори најмногу два пати и тоа само еднаш во една учебна година.

Успехот од дополнителниот испит се запишува на работ на свидетелството воз основа на кое што му е одобрено на ученикот полагањето на дополнителниот испит во вид на клаузула: "Ученикот полагал дополнителен испит за — клас (више одделение) — од — по одобрение на (име) — број — од — и испитот го положил со оценки —. Спрема тоа ученикот го свршил — клас (више одделение) или испитот не го положил". Под клаузулата се става датумот на полагањето и печатот на училиштето.

Член 19

Одредбите од овој Правилник што се однесуваат на приватните испити содржани во чл. 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 13 важат и за другите видови испити. Исто така чл. 9 од овој Правилник важи и за класните односно дополнителните испити.

Член 20

Сите жалби против решенијата и работата на испитните комисији во седмолетките било од некој член на испитната комисија било од некој ученик, се поднесуваат до поверениството за просвета и култура на Филозофскиот народен одбор преку раководителот на седмолетката во срок од 15 дена после свршениот испит односно после издавањето на свиде-

телството. Жалби упатени после тој срок или упатени по нередовен пат не се земаат пред вид. Околинскиот народен одбор жалбата со свое мнение и со мнението на раководителот, кој што го дава при спроведувањето на жалбата до околинскиот народен одбор, веднаш ја спроведува заедно со другите потребни податоци и документи, до поверенството за просвета и култура на соодветниот областен народен одбор на решавање.

Во гимназиите жалбите се поднесуваат во истиот срок до директорот на гимназијата, а тој со свое мнение и другите потребни податоци и документи ги препраќа до Министерството за просвета.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Надлежностите предвидени со овој Правилник за обласните народни одбори до нивното организирање ќе ги врши Министерството за просвета.

Член 22

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за полагање приватни испити ("Службен весник на НРМ" бр. 14/46.), како и Правилникот за полагање приватни испити во основните и вишите основни училишта ("Службен весник на НРМ" бр. 17/47).

Член 23

Овој Правилник влегува во сила од денот на потпишувањето му.

1 Бр. 6900, 23 мај 1949 година, Скопје

Министер, за просвета
Д. Мире с. р.

Место за печат
птембилот на училиштето

ЗАПИСНИК ЗА ПРИВАТЕН ИСПИТ

_____ син-ќерка на _____
роден-а на _____ во _____ околија _____
_____ НР _____, по народност _____
полагаше, како приватен ученик, во ова училиште _____ пат
испит за _____ клас по одобрение на _____

Наставен јазик	Задача на писмениот испит	Трае- ње	Оцен- ка	Прашања ил усни- от испит	Трае- ње	Оцен- ка	Општа оценка
Мајчин јазик							
Руски јазик							
и тн.							

Според покажаниот успех ученикот-чката _____ го по-
жи со _____ успех испитот за _____ клас.

Постојанен член,

Претседател на
Испитната комисија,

Членови:

1. _____ за _____ 4. _____ за _____
2. _____ за _____ 5. _____ за _____
3. _____ за _____ 6. _____ за _____

Место за одделени менија:

158

Врз основа на чл. 11 став 3 од Општиот закон за шумите и Напатствието на Министерството на шумарството на ФНРЈ од 12 III 1949 г. објавено во "Службен лист на ФНРЈ" бр. 32/49 година го прописувам следното

Напатствие

ЗА ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ И ШУМСКИТЕ ДРВЈА ПРОТИВ ШТЕТНИ ИНСЕКТИ И ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

1. Државните органи за шумарство, шумско узгојните стопанства, шумско индустриски претпријатија, обласните народни одбори, околските народни одбори како и приватните стопани должни се да водат сметка за запазување на шумите од штетни инсекти и од заразни болести.

2. При маркирање и сеча во прв ред да се земат сите болни, заразни, со суви врвови, откортати, оштетени, потштетени и воопште дефектни стабла, кои задолжително треба што побрго да се обратат и правилно да се обработат и изнесат од шумата.

3. Исеченото иглолисно стабло задолжително треба после сечењето веднаш да се изкастри и корката што по темелно да се одјули од исеченото стабло и од газерите искастрените гранки, врвовите и корката да се сложат на куп.

Оваа мерка може да се примени, ако е потребно и на други видови на дрвја.

Сортименти, како и други исечени стабла, треба веднаш да се пренесат на светли и зрачни места, каде треба да се сложат на подлоги така, да бидат издигнати од земја за да се исушат што по брго.

Покрај стопаните или управителите на шумите за неизвршувањето од прописите од точка 3 одговарат и претпријатието односно лицето што врши сечење и изнесување.

4. Се забранува секое изнесување на неолупено иглолисно дрво, како и оградување на неолупени сортименти на овие видови (огради, рампи и др.)

Ако е потребно забраната на изнесување може да се примени и на други видови дрвја.

За неизвршувањето на овие прописи ќе одговарат како стопаните така и управителите на шумите, тамо кај што било стаолото исечено, така и стопанинот на дрвото или неговиот заступник, како и лицето што непосредно раководи со изнесувањето.

5. Се забранува секое примане на иглолисно неолупено дрво надвор од шумата. За примане на неолупено дрво ќе одговара лицето што непотребно раководи со просториите кај што се довлучува дрвото односно тамо кај што се прима дрвото (работоводител, пилаководител, магационер и др.).

Ако е потребно оваа забрана може да се примени и на други видови дрвја.

6. За да се заштитат шумите и шумското дрвје од штетни инсекти и од заразни болести ќе се превземе следното:

а) Одгледување на смесени шуми.
б) Редовно и правилно одгледување на шумите, а онде каде има услови да се изведуват правилно потребни прореди.

в) Превземање на сите мерки да се одржи производната сила на шумското земјиште односно производната сила да се издигне до најголема висина.

г) Употреба на здрави и јаки садници, како и избор на соодветни видови за образување на состојини.

д) Постојана контрола на состојините со цел да се констатира состојбата на штетните инсекти или интензитетот на заразните болести.

ж) Помогање за размножавање на полезни сисари, птици и инсекти како и сортирање на штетни сисари и птици.

7. Сите стопани и управители должни се секоја сомнителна појава на здравствената положба на шумите или шумското дрвје да ја пријават до најблискиот надлежен орган на шумарство, шумско узгојните стопанства, обласните народни одбори, околските народни одбори или најблискиот орган на државната управа.

Констатација за здравствената положба ја извршува стручњак, кој што ќе одреди наедно и мерки за отклонување.

8. Надлежниот орган за шумарство, шумско узгојното стопанство, шумско индустриско претпријатие, околски народен одбор и обласен народен одбор ако утврди дека стопаните или управителите на шумите не ги превзеле сите мерки за отклонување на штетните или заразените бо-

лести после секоја утврдена појава ќе им наредат това да го извршат во одреден срок. Ако и после тој срок не ќе го извршат тие, тогаш на нивни трошок ќе се изведат сите потребни работи за отклонување на штетните инсекти и на заразените болести.

Ако се појават штетни инсекти или заразни болести во таков обем и на толкава територија да не може заинтересованиот стопанин или управител на шумата сам со своите средства и работна сила да ги отклони, должен е за това веднаш да го извести надлежниот орган за шумарство или најблискиот орган на државната управа, кои што ќе превземат понатамошни мерки за отклонување.

Во поглед на борба против инсекти за поединечните случаи ќе дава посебни напатствија Управата за заштита при овоа Министерство.

10. Управата за заштита и узгој на шумите при овоа Министерство ќе врши контрола за начинот за изведувањето на мерките што се пропишани со овоа напатствие.

11. Овоа напатствие влегува на сила со денот на објавувањето во "Службен весник на НРМ".

27-VI-1949 година, Скопје

Министер за шумарство
Ст. Ивановски- с. р.

159

Врз основа на член 85, 86 и 87 од Законот за избори на одборници за народни одбори, Извршниот одбор на Околискиот народен одбор во град Штип, бр. 12 од 30 VI 1949 г. со кое што се распишуват избори за по еден одборник околски во изборните единици за селата Срchieво.

Изборите ќе се одржат на ден 7 август 1949 година.

Се молатгра ганите кој што живеат на територијата на овие изборни единици, а кои што се дојдени после одржаните последни избори да дојдат да се пријават во Околискиот народен одбор — Штип, за да се запишат во избирачките списоци.

Од Изборната комисија на Околискиот народен одбор — Штип. бр. 5440.

160

Врз основа на член 85, 86 и 87 од Законот за избор на одборници за народни одбори, Извршниот одбор на Околискиот народен одбор — Штип, го донесува следното

РЕШЕНИЕ

За распишување избори за народни одборници за Околискиот народен одбор — Штип.

Се распишуваат избори за избор по еден Околиски народен одборник во следните изборни единици:

1-во изборната единица село Срchieво.

Изборите ќе се одржат на ден 7 август 1949 година.

Од Извршниот одбор на Околискиот народен одбор — Штип, број 5440.

161

Врз основа на чл. 8, 10 и 86 од Законот за избор на одборници за народните одбори, Извршниот одбор на Околискиот народен одбор на Царево-селска околија

РЕШАВА

Да се на ден 14. VIII 1949 година извршат дополнителни избори во изборните единици оп. 1, 4, 19 и 31, за избор на одборници за Околиски народен одбор на Царево-селска околија.

Од Извршниот одбор на Околискиот народен одбор — Царево Село, 9 VII 1949 г. Зап. Бр. 14.

СОДРЖИНА

Рег бр.	Стр.
157 Правилник за приватните, класните, поправителните и дополнителните испити во гимназиите и во вишите одделенија на седмолетките	139
158 Напатствие за заштита на шумите и шумските дрвја против штетни инсекти и заразни болести	142
159 Решение за избори за по еден одборник во селото Срchieво	142
160 Решение за распишување избори за народни одборници за Околискиот народен одбор во Штип	142
161 Решение за дополнителни избори во изборните единици бр. 1, 4, 19 и 31 на Царево-селска околија	142